

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ



КОНКУРС

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во академската 2020/2021 година

Скопје, јули 2020

Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 418 од 30 јануари и 18 февруари 2019 год.), Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-271/5 донесена на 246. седница, одржана на 20.2.2020 година, Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-604/26 донесена на 251 седница, одржана на 19.06.2020 година и Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-6081/1 од 19.06.2020 година (Сл. весник бр. 166/2020), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година **

I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Табела 1

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
Научно подрачје на природно-математички науки		
Биологија - Природно-математички факултет	45	5.000
1. Биологија- Биохемија и физиологија / Молекуларна биологија - вкупно 21		
2. Биологија - Екологија / таксономија -вкупно 24		
Физика - Природно-математички факултет	12	3.650
Географија - Природно-математички факултет	9	3.800
Хемија - Природно-математички факултет	25	4.950 ¹
Математички науки и примени - Природно-математички факултет	10	4.260
Информатика - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	64	4.750
Научно подрачје на техничко-технолошките науки		
Градежништво - Градежен факултет <i>Градежништво,модул конструкцiii</i> <i>Градежништво, модул хидротехника</i> <i>Градежништво, модул геотехника</i> <i>Градежништво, модул сообраќајно инженерство</i> <i>Градежништво,модул организација, технологија и менаџмент во градежништво</i>	37	4.500
Земјотресно инженерство - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија	5	4.500
Електротехника и информациски технологии - Факултет за елетротехника и информациски технологии	58	4.550
Метрологија - Факултет за елетротехника и информациски технологии	10	4.550
Машинство - Машински факултет	50	4.550
Индустриско инженерство и менаџмент - Машински факултет	6	4.550
Компјутерски науки и инженерство - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	64	4.750
Технологија - Технолошко-металуршки факултет	10	4.500 ²
Металургија - Технолошко-металуршки факултет	10	4.500 ²

Научно подрачје на медицински науки и здравство		
Медицина – Медицински факултет <i>Медицински науки и здравство-клиничка медицина</i> <i>Медицински науки и здравство-молекуларна медицина</i> <i>Медицински науки и здравство-базична медицина</i>	104	5.000
Стоматологија - Стоматолошки факултет <i>Стоматологија- стоматолошка гигиена</i> <i>Стоматологија- орална хирургија</i> <i>Стоматологија-максилофацијална хирургија</i> <i>Стоматологија - генерална патиологија</i> <i>Стоматологија-орална патиологија и парадонтологија</i> <i>Стоматологија - ортодонција</i> <i>Стоматологија - дентална и протетичка стоматологија</i>	25	5.000
Јавно здравство – Медицински факултет	12	5.000
Фармација – Фармацевтски факултет	6	4.000 ³
Научно подрачје на биотехнички науки		
Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна медицина	37	5.650
Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина	16	5.650
Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	19	5.000
Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна	17	5.000
Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки и храна	10	5.000
Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за земјоделски науки и храна	19	5.000
Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна	16	5.000
Растителна биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	25	5.000
Дизајн и технологии на мебел и ентериер - Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер	30	4.000
Научно подрачје на општествени науки		
Кинезиологија – Факултет за физичко образование, спорт и здравје	15	5.650
Економски науки – Економски факултет и Економски институт	23	5.650
Педагогија - Филозофски факултет	28	5.000
Рано детско воспитание и образование - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	47	5.000
Организациони науки и управување (менаџмент) – Економски факултет, Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	26	5.650
Политички науки – Правен факултет „Јустинијан Први“	17	5.650
Демократија во услови на глобализација - Институт за социолошки и политичко - правни истражувања	6	4.900
Правни науки – Правен факултет „Јустинијан Први“	57	5.650
Социологија – Филозофски факултет	13	5.000
Социологија на опкружувањето – Институт за социолошки и политичко - правни истражувања	9	4.900
Социологија на организација – Институт за социолошки и политичко - правни истражувања	2	4.900

Статистички методи за бизнис и економија – Економски факултет и Економски институт	4	5.650
Безбедност, одбрана и мир – Филозофски факултет	6	5.000
Научно подрачје на хуманистички науки		
Историски науки- Филозофски факултет	27	5.000
Културна историја и географија на Македонија – ЈНУ Институт за национална историја во соработка со Природно-математички факултет	48	4.500
Историја на Македонија – ЈНУ Институт за национална историја во соработка со Филозофски факултет	75	4.500
Филозофија- Филозофски факултет	9	5.000
Историја на уметност и археологија- Филозофски факултет	24	5.000
Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности – Факултет за драмски уметности	1	4.300
Музичка интерпретација и композиција – Факултет за музичка уметност	4	5.650
Музички науки – Факултет за музичка уметност	2	5.650
Наука за јазикот - Филолошки факултет „Блаже Конески“ Англиски јазик 4 Германски јазик 8 Албански јазик 10 Романисџика 14 Слависџика 6	42	4.500
Македонистика - Институт за македонска литература, ЈНУ Институт за македонски јазик и Филолошки факултет „Блаже Конески“ Македонски јазик 15 Македонска книжевност и јуж. книжевност 9 Македонска книжевност- ЈНУ ИМЛ 45	69	4.500
Наука за книжевност - Филолошки факултет „Блаже Конески“ Ойшџа и комџарџивна книжевностџ 12 Романисџика 6 Албанска книжевностџ 1 Германска книжевностџ 0 Англиска книжевностџ 2	21	4.500
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко Цепенков“	11	4.300
Теолошки студии – Православен Богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје	11	4.500
Културолошки студии - ЈНУ Институтот за македонска литература	14	4.500
Образование на наставници (за примарното образование)- Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	47	5.000
Етнологија и антропологија - Природно-математички факултет	10	4.300

*Во износот на трошоците за студирање се вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето на кандидатите, зависно од научната област.

- 1) Во наведена цена (4950 евра) вклучена е и цената за истражување.
2) за организирање на истражувањето во рамките на докторската теза дополнителни 500 до 1500 евра
3) доплата за истражувањето во рамките на докторските студии во износ од дополнителни 2.000 евра во денарска противвредност.

** Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.76, од 24.03.2020 и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.116, од 05.05.2020), член 4: „Роковите за важење на акредитацијата, односно реакредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, вклучувајќи ги и решенијата за почеток со работа за овие студиски програми, чија важност престанала во академската 2019/2020 година, продолжуваат да важат најмногу до крајот на академската 2020/2021 година. Роковите за донесување на решение за акредитација, односно решение за почеток со работа за нова студиска програма, односно високообразовна установа, се продолжуваат за три месеци по престанување на траењето на вонредната состојба.“

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми е објавена на:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

III. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве **основни услови и критериуми:**

- завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во наглаголниот текст: ЕКТС- кредити);
- завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем;
- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
- просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на прв циклус студии и најмалку 8,00 (осум) на втор циклус студии, односно најмалку 8,00 (осум) за интегрирани студии;
- познавање на најмалку еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори.

2. Дополнителни критериуми во зависност од спецификите на научната област, а кои кандидатите треба да ги исполнуваат, покрај општите/основни услови и критериуми:

Географија

- Советот на Студиската програма од трет циклус – докторски студии по географија го задржува правото да процени кој кандидат (при формално исполнети услови) може да се запише на докторските студии по географија (ова особено се однесува за кандидати чие претходно образование не е од областа на географијата).

Медицина

- Покрај општите услови и критериуми за запишување студенти на докторски студии по медицина, потребно е кандидатите да имаат и:

- Просечен успех од најмалку 8,00(осум) на прв циклус студии и најмалку 8,00(осум) на втор циклус студии одделно (доколку кандидатот има завршено).

Право за запишување на докторски студии на Медицинскиот факултет, согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и здравствените науки, имаат и:

- лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година и се стекнале со диплома: *доктор на медицина*, а се во тек на втора половина од здравствена специјализација (пред воведување на ЕКТС студии);
- лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 кредити) и се стекнале со диплома: *доктор по медицина*, а се во тек на втора половина од здравствена специјализација;
- лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област за која нема здравствена специјализација, треба да имаат најмалку два in extenso труда како прв автор, публикувани во списанија со меѓународен уредувачки одбор.

Јавно здравство

- кандидатите потребно е да имаат и:

- Завршено интегриран циклус на медицински студии или
- Се во тек на втора половина специјализација за лица кои завршиле 2005/2006 година или
- Се специјалисти или
- Завршени додипломски и постдипломски студии на сродни факултети.

Културна историја и географија на Македонија

- За кандидатите кои не ги исполнуваат условите во зависност од спецификите на научната област, советот на студиската програма може да утврди дополнителни критериуми за запишување

Филозофија

- Кандидатите треба да имаат завршено студии од прв циклус по филозофија и студии од втор циклус по филозофија или сродни дисциплини од општествените и хуманистичките науки. Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и кандидатите со повисоки научни достигнувања на полето на филозофијата, како: објавени трудови, учества во научно-истражувачки проекти, учество на стручни и научни собири, конференции и сл.

Социологија

- кандидатите кои немаат завршено социологија на прв или втор циклус студии, или последипломски студии по Европски студии за интеграција, треба да полагаат диференцијален испит по социологија. Испитот ќе го полагаат откако ќе се запишат на докторски студии, а тој ќе биде услов за да можат да преминат на полагање на другите испити предвидени со програмата.

Теолошки студии

- Завршен прв циклус богословски студии и втор циклус од хуманистичките науки (теологија, филозофија, историја, историја на уметноста и археологија, филологија и книжевност, културолошки студии или музика) на Факултетот или на Универзитетот.

Историски науки

- Студиите се отворени за сите магистри по историја. Доколку на докторските студии се пријават кандидати кои имаат завршено магистерски студии од друго научно поле од подрачјето на општествените науки, нивните пријави ќе се разгледуваат поединечно и за дополнителните обврски ќе одлучува Советот на докторските студии на историски науки. Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок постигнат успех, како и кандидатите со повисоки научни достигнувања во полето на историските науки. Притоа, во предвид ќе бидат земени следните елементи: објавени трудови; учества во научно-истражувачки проекти; учество на стручни и научни собири, конференции и сл.

Историја на уметност и археологија

- Кандидатите треба да имаат заокружено образование од прв и втор циклус Историја на уметноста или археологија или некои од сродните дисциплини од хуманистичките и општествените науки. Предност при уписот ќе имаат кандидатите со повисок просек, како и оние кои имаат објавени трудови, учество во научни проекти или на научни собири и конференции.

Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности

Дополнителни критериуми за кандидатите кои ги исполнуваат условите

- се доставува листа на уметнички остварувања и постигнувања;
- соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна на Советот на студиската програма за докторски студии.

Музичка интерпретација и композиција:

- Позитивна оценка за селекција на кандидатот донесена од страна на Советот на студиската програма, на основа на увидот во содржината на прилогот кон пријавата што кандидатот треба да го достави, а кој во зависност од областа се состои од:

За областа видови инструменти:

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од најмалку 45 минути. Програмата се изведува на памет, освен кај дувачките инструменти.
- Нема да бидат прифатени и да се земат во предвид записите кои се постари од 1 година, сметајќи од денот на поднесување на пријавата.

За областа соло (вокално) пеење:

- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на која што кандидатот изведува слободна програма во траење од најмалку 45 минути. Програмата се изведува на памет.
- Нема да бидат прифатени и да се земат во предвид записите кои се постари од 1 година, сметајќи од денот на поднесување на пријавата.

За областа оркестарско диригирање:

- Портфолио за остварени настапи како диригент на најмалку два (2) целовечерни концерти со симфониски оркестар кои вклучуваат и солисти со времетраење од најмалку 60 минути и еден (1) концерт со вокално-инструментална композиција со времетраење од најмалку 40 минути.
- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од најмалку 45 минути.

За областа хорско диригирање:

- Портфолио за остварени настапи како диригент на концерти со хорска музика и тоа: најмалку два концерти со различна а капела програма со вкупно времетраење од најмалку 80 минути и еден концерт со вокално-инструментална музика со времетраење од најмалку 40 минути.
- ДВД со квалитетен видео и аудио запис на кој што кандидатот изведува слободна програма во траење од најмалку 45 минути.

За областа композиција:

- Портфолио од композиции со вкупно времетраење од најмалку 60 минути, од кое најмалку 2 композиции за симфониски оркестар.
- Доказ дека дел од композициите се јавно изведени.

3. Право за запишување на докторски студии на Стоматолошкиот факултет имаат и:

- лица кои завршиле според студиските програми до 2003/2004 и се стекнале со диплома *доктор на стоматологија* или со диплома *доктор по стоматологија*, а им е одобрена, односно запишале здравствена специјализација;
- лица кои завршиле според студиските програми од 2010/2011 и се стекнале со диплома *доктор по генерална медицина*, а им е одобрена, односно запишале здравствена специјализација.

4. Право за запишување на докторски студии на **Факултетот за ветеринарна медицина** имаат и:
- лица со завршен интегриран прв и втор циклус, односно завршен втор циклус на студии од областа на ветеринарната медицина, медицинските науки, природните науки и биотехничките науки;
 - лица кои завршиле според студиската програма пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри и се стекнале со диплома *доктор по ветеринарна медицина* и кои запишале постдипломски магистерски студии;
 - лица со завршени соодветни специјалистички студии.
5. Право за запишување на докторски студии на **Фармацевтскиот факултет**, согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во биомедицината и здравствените науки, имаат и:
- лица кои завршиле според студиска програма од 1992/1993 година, во траење од 5 години и се стекнале со диплома *дипломиран фармацевт*;
 - лица кои завршиле според студиска програма од 2002/2003 и се стекнале со диплома *магистер по фармација*;
 - лица кои завршиле според студиска програма од 1981/1982 година, во траење од 4 години, кои се стекнале со диплома: *дипломиран фармацевт* и имаат завршена здравствена специјализација во траење од 3 години.

IV. Селекција на кандидатите

По завршувањето на Конкурсот, единицата ја објавува прелиминарната листа на примени кандидати на докторски студии, за секоја студиска програма. За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, се објавува посебна листа. Листите се објавуваат на интернет страницата на единицата.

Прелиминарната листа на примени кандидати и листата на кандидати кои не ги исполнуваат условите се утврдуваат од страна на Советот на студиската програма.

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.

На одлуката на Советот на студиската програма, кандидатот има право на жалба до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. Одлуката на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии е конечна.

По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на студиската програма, ја доставува листата на примени кандидати до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии ја утврдува конечната листа на примени кандидати и ја објавува на интернет-страницата на Универзитетот.

Утврдената листа на примени кандидати е конечна.

V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишување	Прв уписан рок	Втор уписан рок
Пријавување на кандидатите	14.09. - 28.09.2020	14.12. - 21.12.2020
Објавување прелиминарни листи	05.10.2020	25.12.2020
Одлучување по приговори	12.10.2020	11.01.2021
Објавување конечни листи	19.10.2020	18.01.2021
Запишување на кандидатите	26.10. - 30.10.2020	25.01. - 29.01.2021

Документите се доставуваат во скенирана форма на две електронски адреси:

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии, која ќе биде објавена на web страната: ukim.edu.mk (е-меил адресата ќе биде објавена на 11.09.2020)
- втората од електронските адреси е на факултетите каде припаѓа студиската програма, која ќе биде објавена на web страната на единицата, како и на web страната: ukim.edu.mk (е-меил адресата ќе биде објавена на 11.09.2020)

VI. Документи за пријавување

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на двете електронски адреси:

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии и ќе биде објавена на web страната: ukim.edu.mk
- втората од електронските адреси е на факултетите каде припаѓа студиската програма и ќе биде објавена на web страната на единицата и на web страната: ukim.edu.mk

Во **предмет (subject)** на електронската пошта, кандидатите ја наведуваат **студиската програма** за која поднесуваат документи.

Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, ги поднесува следните документи во скенирана форма на двете електронски адреси:

- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
- писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
- кратка биографија;
- докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
 - уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - сертификат/ уверение за познавање на светски јазик
- кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.С.Македонија.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена (пријавувањето е во периодот од 14.09.2020 - 28.09.2020).

VII. Документи за запишување

При запишувањето, (од 26.10.2020 – 30.10.2020), кандидатите ги поднесуваат во оригинал сите документи кои ги доставиле преку електронска пошта во скенирана форма и дополнително следните:

- индекс и пријавни листови;
- две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
- потврда за уплатена **прва рата** од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на **првата рата**, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
- приходна шифра и програма: 723012 41;
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот – каде што е вработен раководителот на студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата единица, организатор на студиската програма.

ЗАБЕЛЕШКА:

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.

Контакт информации:

- адреса: Бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
- лица за контакт:
- Виолета Ланговска
- м-р Катерина Климоска
- интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>